

ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2025 и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 – 3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промените во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 – 28
Прилог 1 –Годишен извештај	
Прилог 2 – Коригирана годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје („Друштвото“), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во главнината и извештајот за паричните текови за годината што тогаш завршува и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на можните ефектите од прашањето опишано во делот Основи за мислење со резерва од нашиот Извештај, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и неговите резултати од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија.

Основи за мислење со резерва

Како што е обелоденето во Белешката 15 кон придружните финансиски извештаи, на 31 декември 2025 година останатите краткорочни побарувања изнесувале 338 илјади денари, од кои 326 илјади денари се однесувале на побарувања по основ на посредување во осигурување, кои потекнуваат од 2022 и 2023 година. Друштвото не располага со спецификација на побарувањата по одделни комитенти и не може да ги идентификува поединечните должници на кои се однесува состојбата. Поради тоа, ние не бевме во можност да обезбедиме доволни и соодветни ревизорски докази во однос на постоењето, правата на Друштвото и наплатливоста на овие побарувања. Следствено, ние не бевме во состојба да утврдиме дали се потребни корекции на останатите краткорочни побарувања, резултатот и капиталот на Друштвото на 31 декември 2025 година.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија („МСР“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) („Кодексот на ОМСЕС“) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Нагласување прашање

Како што е обелоденето во Белешката 26 кон придружните финансиски извештаи, неревидираната годишна сметка на Друштвото за 2025 година била одобрена од страна на раководството на Друштвото и доставена до Централниот регистар на Република Северна Македонија на 16 март 2026 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, а во согласност со прописите во Република Северна Македонија, годишната сметка била коригирана за ефектите идентификувани во текот на ревизијата. Коригираната годишна сметка на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, е дополнително усвоена од страна на раководството на Друштвото и ќе биде поднесена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

Нашето мислење не е модифицирано во однос на ова прашање.

Друго прашање

Финансиските извештаи на Осигурителното брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година беа ревидирани од друг ревизор, кој на 30 јуни 2025 година изразил мислење со резерва поради аналитички евиденции без наведен комитент во износ од 325 илјади денари, вклучени во останатите побарувања во вкупен износ од 341 илјади денари.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (продолжение)

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка подготвени од страна на раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај. Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето разбирање, стекнато во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се во примена во Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвувањето на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет, како и, кога е применливо, да ги обелодени прашањата поврзани со континуитетот и да ја примени сметководствената основа на континуитет, освен во случаи кога раководството има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине неговото работење, или кога не постои друга реална алтернатива освен тоа. Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата спроведена во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и собираме ревизорски докази кои се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од измама е повисок од ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување кое произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажно прикажување или заобиколување на интерните контроли.
- Стекнуваме разбирање за интерните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите.
- Ја оценуваме соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања подготвени од страна на раководството.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО И АКЦИОНЕРИТЕ НА ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (продолжение)

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи (продолжение)

- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на собраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во способноста на Друштвото да продолжи да работи согласно претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме во нашиот ревизорски извештај да обрнеме внимание на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засноваат на ревизорските докази собрани до датумот на нашиот ревизорски извештај. Меѓутоа, идни настани или услови може да доведат до тоа Друштвото да престане да работи согласно претпоставката за континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучително и обелоденувањата, како и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин со кој се постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, како и за значајните наоди од ревизијата, вклучително и за евентуалните значајни недостатоци на интерната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулативни барања

Како што е наведено погоре во делот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Нашето мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и за годината што тогаш завршува.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје


Ненад Рангеловиќ
Управител




Ненад Рангеловиќ
Овластен ревизор

ул. Даме Груев бр. 7, 1000, Скопје

27 јули 2026 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31 декември 2025 година

(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи			
Приходи од продажба	6	6,565	7,142
Останати приходи		-	59
		<u>6,565</u>	<u>7,201</u>
Расходи			
Потрошени материјали и енергија	7	(60)	(104)
Расходи за вработените	8	(2,153)	(2,450)
Амортизација	11, 11.1	(67)	(57)
Останати расходи	9	(4,246)	(4,503)
		<u>(6,526)</u>	<u>(7,114)</u>
Добивка пред оданочување		39	87
Данок на добивка	10	(6)	(12)
Нето добивка за годината		<u>33</u>	<u>75</u>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		<u>33</u>	<u>75</u>
Заработувачка по акција во денари	21		
- основна		<u>0.66</u>	<u>0.37</u>

Белешките кон коригираните финансиски извештаи
претставуваат составен дел на овие коригирани финансиски извештаи.

Одобрената неревидирана годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година беше доставена до Централниот регистар на Република Северна Македонија на 16 март 2026 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, а во согласност со прописите во Република Северна Македонија, годишната сметка е коригирана за ефектите идентификувани во текот на ревизијата. Коригираната годишна сметка на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, е дополнително усвоена од страна на раководството на Друштвото и ќе биде поднесена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

Овие коригирани финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 27 јули 2026 година.

Одобрено од,

Горан Стојанов
Извршен директор

Ева Сарџоска
Овластен сметководител

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025 година

(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2025	31 декември 2024
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Опрема	11	-	15
Средства со право на користење	11.1	200	-
Вкупно нетековни средства		<u>200</u>	<u>15</u>
Тековни средства			
Залихи	12	6	6
Побарувања од купувачи	13	46	64
Краткорочни позајмици	14	100	100
Останати краткорочни побарувања	15	343	341
Пари и парични еквиваленти	16	356	321
Вкупно тековни средства		<u>851</u>	<u>832</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>1,051</u>	<u>847</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	17	3,100	3,100
Акумулирана загуба		(2,554)	(2,587)
Вкупно капитал		<u>546</u>	<u>513</u>
Долгорочни обврски			
Долгорочни обврски за наеми	19	126	-
		<u>126</u>	<u>-</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите	18	250	334
Тековен дел на обврски за наеми	19	129	-
Вкупно тековни обврски		<u>379</u>	<u>334</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>1,051</u>	<u>847</u>

Белешките кон коригираните финансиски извештаи
претставуваат составен дел на овие коригирани финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2025 година
(Во илјади денари)

	Акционер. капитал	Акумулирана загуба / добивка	Вкупно
Состојба, 1 јануари 2024	<u>3,100</u>	<u>(2,662)</u>	<u>438</u>
Добивка за годината	-	75	75
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Состојба, 31 декември 2024	<u>3,100</u>	<u>(2,587)</u>	<u>513</u>
Добивка за годината	-	33	33
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Состојба, 31 декември 2025	<u>3,100</u>	<u>(2,554)</u>	<u>546</u>

Белешките кон коригираните финансиски извештаи
 претставуваат составен дел на овие коригирани финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2025 година
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		39	87
Усогласување за:			
Амортизација		67	57
		<u>106</u>	<u>144</u>
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања		16	(34)
Намалување на обврските кон добавувачите и останатите тековни обврски		(81)	(20)
Платен данок на добивка		<u>(6)</u>	<u>(12)</u>
Нето приливи од оперативни активности		<u>35</u>	<u>78</u>
Нето зголемување на пари и парични еквиваленти		35	78
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	16	<u>321</u>	<u>243</u>
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	16	<u><u>356</u></u>	<u><u>321</u></u>

Белешките кон коригираните финансиски извештаи
претставуваат составен дел на овие коригирани финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

Осигурителното брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е осигурително брокерско друштво основано во Република Северна Македонија на 19 мај 2020 година.

Основна дејност на Друштвото е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2025 година е 4 (31 декември 2024: 5).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговските друштва (Службен весник бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120, 2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025), како и Правилникот за сметководство објавен во Службен весник бр. 75/2024 (во понатамошниот текст „Правилник“), со кој беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ том 2023“). Овој Правилник за сметководство ги опфаќа Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ“) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди („МСС“) - МСС 1 до МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување („КТМСФИ“) – КТМСФИ 1 до КТМСФИ 23 и применливите Толкувања на Постојаниот комитет за толкувања („ПКТ“) од ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМСФИ и ПКТ) се во примена во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 кој ќе биде во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Исто така, со измената на Правилникот објавена во Службен весник бр. 274/2024, МСФИ 9 во Република Северна Македонија стапува во примена почнувајќи од 1 јануари 2028 година, притоа според насоките објавени од страна на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 како што е објавен во Службен весник бр. 159/2009 останува важечки сметководствен стандард за финансиските инструменти до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник бр. 75/2024 и бр. 274/2024. Меѓутоа, бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија, како што е објавено во Правилникот и објаснето погоре. Притоа, бидејќи МСФИ 1 не беше применлив, Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите важечки сметководствени стандарди како што е објаснето подолу.

Притоа, приложената годишна сметка на Друштвото е прикажана во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка („Службен весник“ бр. 60/2014), чијашто презентација во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции во финансиските извештаи предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

2.1. Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување

Со примена од 1 јануари 2025 година, Друштвото изврши преод кон примената на ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување, усвоени во Република Македонија согласно Правилникот за водење сметководство („Службен весник“ бр. 75/2024).

Преодот кон ажурираните МСФИ не претставува прва примена на МСФИ, туку преод помеѓу различни верзии на МСФИ. Согласно тоа, Друштвото ги применуваше преодните одредби утврдени во поединечните стандарди, без примена на МСФИ 1 – Прва примена на МСФИ.

Ефектите од примената на новите и изменетите стандарди, доколку ги има, се признаени во почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година, во согласност со релевантните преодни одредби на поединечните стандарди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1.1. МСФИ 16 – Наеми

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Наеми

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 – Наеми, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 – Наеми воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на наемите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски наем и бара признавање на средство со право на користење и обврска врз основа на наем на датумот на започнување на наемот, за сите наеми, освен за краткорочни наеми и наеми на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање.

За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 – Наеми за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото го примени МСФИ 16 – Наеми за договори за наем кои претходно биле класифицирани како оперативни договори за наем, врз основа на точка В8(б) од МСФИ 16 – Наеми, односно:

- Призна обврска за наеми на датумот на прва примена за наемот кој претходно бил класифициран како оперативен наем со примена на МСС 17 – Наеми. Друштвото ја измери таа обврска за наеми според сегашната вредност на преостанатите плаќања врз основа на наеми, дисконтирани со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на прва примена.
- Призна средство за право на користење на датумот на прва примена кај договори за наеми кои претходно биле класифицирани како оперативни наеми со примена на МСС 17 – Наеми, кое е еднакво на обврската за наем.

Овој пристап не бара повторно прикажување на споредбените периоди.

Влијание од новата дефиниција на наем

Друштвото ја применува дефиницијата за наем и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 – Наеми на сите договори за наеми склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закупопримач или закуподавач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16 – Наеми, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 – Наеми нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договори за наем за Друштвото, и соодветно не евидентираше средства со право на користење и обврски за наеми на 1 јануари 2025 година.

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни наеми

МСФИ 16 – Наеми го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира наемите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17 – Наеми. Со примена на МСФИ 16 – Наеми, за сите наеми, Друштвото:

- а) Признава средства со право на користење и обврски врз основа на наем во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања врз основа на наем, согласно МСФИ 16:В8(б).
- б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските врз основа на наем во извештајот за сеопфатната добивка;
- в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиските активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16 – Наеми, средствата со право на користење се предмет на тестирање за безвреднување согласно МСС 36 – Обезвреднување на средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

Сметководствено влијание (продолжение)

(i) Поранешни финансиски наеми

За наемите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17 – Наеми, сметководствената вредност на средствата добиени преку наем и обврските врз основа на финансиски наем измерени согласно МСС 17 – Наеми непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицирани во средства со право на користење и обврски врз основа на наем, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучува да ја примени олеснителната опција за наеми со ниска вредност.

На 1 јануари.2025 година Друштвото нема договори за наем, кои бараат признавање на средства со право на користење и обврски врз основа на наем.

2.1.2. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи

Влијание од првичната примена на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 15 Приходи од договори со купувачи, кој е во примена за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година. МСФИ 15 воведо пристап во 5 чекори за признавање на приходите:

1. Идентификување на договор со купувач;
2. Идентификување на обврските за извршување во договорот;
3. Утврдување на цената на трансакцијата;
4. Распределување на цената на трансакцијата на обврските за извршување;
5. Признавање приход кога (или откако) ќе биде исполнета обврската за извршување.

Новиот стандард воспоставува модел на признавање на приход заснован на пренос на контрола и обезбедува дополнителни насоки во многу области кои претходно не беа детално регулирани, вклучувајќи го начинот на сметководствено третирање на договори кои содржат повеќе обврски за извршување, променливи цени, права на рефундација, опции за повторно откупување од добавувачот и други вообичаени комплексни трансакции.

Главните извори на приходи на Друштвото кои спаѓаат во делокругот на МСФИ 15 се однесуваат на следните категории:

- Приходи од брокеража

При анализата на примената на МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи, Друштвото утврди дека начинот на признавање на приходите согласно ажурираните барања на стандардот е во суштина конзистентен со сметководствениот третман применуван во претходните периоди.

Врз основа на извршената анализа на договорите со купувачите, раководството утврди дека примената на МСФИ 15 немаше материјално влијание врз признавањето, мерењето и временската распределба на приходите, ниту врз почетните салда на средствата, обврските и главнината на 1 јануари 2025 година.

Како резултат на тоа, примената на МСФИ 15 не резултираше со корекции на почетните салда при преодот кон ажурираните МСФИ.

2.2. Принцип на континуитет

Друштвото ги превзема сите неопходни активности за прилагодување кон микро и макро економските состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на работењето, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

Друштвото ги следи сите услови во државата, макроекономските показатели и глобалните случувања. Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во моментот не се очекуваат дополнителни тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите.

Долгорочно гледано, можни се последици на обемот на продажбите, паричните текови и профитабилноста. Без разлика на тоа, на датумот на издавање на финансиските извештаи Друштвото ги исполнува своите обврски во рокот на доспевање и продолжение да го применува принципот на континуитет како сметководствена претпоставка за подготовка на финансиските извештаи.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Признавање на приходи од продажба

Друштвото евидентира приходи од брокеража, во вид на провизија согласно со договорите со осигурителните компании.

Друштвото евидентира договор со купувач доколку се исполнети сите од следните критериуми:

- договорот е одобрен од страните во договорот (писмено, усно или во согласност со друга вообичаена деловна пракса) и се посветени на исполнување на своите обврски;
- Друштвото може да ги идентификува правата на секоја од страните во врска со добрата или услугите што ќе бидат пренесени;
- Друштвото може да ги идентификува условите за плаќање во врска со добрата или услугите што ќе бидат пренесени;
- Договорот има комерцијална суштина (т.е. ризикот, периодот или износот на идните готовински текови на Друштвото се очекува да се променат како резултат на договорот); и
- Веројатно е дека Друштвото ќе добие надомест на кој ќе има право во замена за добрата или услугите што ќе му бидат пренесени на купувачот. Кога прави проценка на тоа дали е веројатна наплатливоста на определен износ на надомест, Друштвото ги зема предвид способноста и намерата на купувачот да го плати износот на надомест тогаш кога ќе доспее.

Износот на надомест на кој Друштвото ќе има право може да биде помал од цената што е наведена во договорот доколку надоместокот е варијабилан затоа што Друштвото може да му понуди ценовен попуст на купувачот.

Приходите за годината што заврши на 31 декември 2025 година го одразуваат надоместокот за кој Друштвото очекува дека има право да го прими во замена за услугите во текот на годината, односно кога обврската за извршување е исполнета.

Приходи од брокеража

Приходите на Друштвото главно се состојат од провизии остварени од вршење осигурително брокерски работи и посредување при склучување договори за осигурување помеѓу осигурениците и осигурителните друштва.

Приходите од провизии се признаваат во моментот кога Друштвото ќе ја исполни својата обврска за извршување, односно кога договорот за осигурување е склучен и Друштвото стекнало право на надоместок (провизија) согласно договорните услови со осигурителното друштво.

Приходите се мерат според договорениот износ на провизијата и се признаваат кога:

- услугата на посредување е извршена;
- износот на провизијата може веродостојно да се измери;
- постои веројатност дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе му припаднат на Друштвото; и
- Друштвото има право на надоместок согласно договорните одредби.

Доколку провизијата е поврзана со обезбедување услуги во текот на определен период, приходот се признава во периодот во кој услугите се обезбедуваат, согласно степенот на нивното извршување.

3.2. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3. Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3.1. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.3.2. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како обезвреднето.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

3.3.3. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност. Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.4. Опрема

Опремата се евидентира според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните трошоци за обезвреднување. Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Канцелариска и друга опрема	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Мебел	25%	25%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат во употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025****(Во илјади денари)****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)****3.5. Оданочување****Тековен данок на добивка**

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2025 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочливата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.6. Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат.

Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина. Друштвото нема направено актуарска пресметка бидејќи смета дека ефектите ќе бидат нематеријални.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7. Наеми

Друштвото како закупопримач

Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи елементи на наем на датумот на неговото склучување. Друштвото признава средство со право на користење и соодветна обврска врз основа на наеми за сите договори за наем во кои се јавува како закупопримач, освен за краткорочни наеми (дефинирани како наеми со рок до 12 месеци) и наеми на средства со ниска вредност (како таблет-уреди, персонални компјутери, мали парчиња канцелариски мебел и телефони). За овие наеми, Друштвото ги признава плаќањата врз основа на наеми како оперативен расход на линеарна основа за времетраењето на наемот, освен ако друга систематски основа не е порепрезентативна за употреба на економските користи од средството.

Првично мерење на обврската врз основа на наем

Обврската врз основа на наем се мери првично по сегашна вредност на обврските за плаќање на наем што не се подмирани на датумот на започнување на наемот, дисконтирани со:

- каматната стапка имплицитна во наемот, или
- ако оваа стапка не може лесно да се утврди — инкременталната стапка на задолжување на закупопримачот.

Плаќања врз основа на наем вклучени во мерењето на обврската:

- Фиксни плаќања, намалени за сите примени стимулативни услови од наемот;
- Променливи плаќања кои зависат од индекс или стапка, првично мерени со користење на индексот или стапката на датумот на започнување;
- Износот кој се очекува да биде платен во рамки на гарантирана остаточна вредност;
- Цена за купување доколку закупопримачот е разумно сигурен дека ќе ја искористи опцијата за купување;
- Казни за раскинување на наемот, доколку рокот на наемот го рефлектира користењето на опцијата за раскинување.

Обврската врз основа на наем се прикажува како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

Последователно мерење на обврската врз основа на наеми

Обврската врз основа на наеми се мери последователно:

Со зголемување на сметководствената вредност за признавање на камата (применувајќи го методот на ефективна каматна стапка), и со намалување на сметководствената вредност за извршените плаќања врз основа на наеми.

Повторно мерење на обврската врз основа на наеми

Друштвото повторно ја мери обврската врз основа на наеми (и соодветно го прилагодува средството со право на користење) секогаш кога:

- Ќе се промени рокот на наемот или се случи значаен настан или промена на околности кои ја менуваат проценката за искористување на опцијата за купување. Во овие случаи, обврската врз основа на наеми повторно се мери со дисконтирање на ревидираните плаќања по нова дисконтна стапка.
- Ќе се променат плаќањата врз основа на наеми поради промени во индекс, стапка или очекувани плаќања по гарантирана остаточна вредност. Во овие случаи се применува иста дисконтна стапка, освен доколку промената се должи на промена во плаќањата врз основа на варијабилна каматна стапка, кога се применува ревидирана дисконтна стапка.
- Договорот за наем е изменет и измената не претставува засебен наем. Во такви случаи, обврската повторно се мери користејќи ревидирани плаќања дисконтирани со ревидирана дисконтна стапка на датумот на ефективност на измената.

Друштвото не изврши такви прилагодувања во периодите што се презентирани.

Средствата со право на користење ја вклучуваат првичната проценка на соодветната обврска врз основа на наеми, плаќањата врз основа на наеми извршени на или пред датумот на започнување на наемот, намалени за сите примени стимулативни услови од наемот, како и сите почетни директни трошоци. Потоа, средствата со право на користење се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.7. Наеми (продолжение)

Повторно мерење на обврската врз основа на наеми (продолжение)

Секогаш кога Друштвото има обврска да ги демонтира и отстрани изнајмените средства, да го врати просторот во првобитна состојба или да го врати средството во состојба барана со условите од наемот, се признава резервација и се мери согласно МСС 37 – Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства. До степенот до кој овие трошоци се однесуваат на средство со право на користење, тие се вклучуваат во вредноста на средството со право на користење, освен ако тие трошоци не се направени за производство на залихи. Средствата со право на користење се амортизираат во покус период од рокот на наемот и корисниот век на средството.

Доколку наемот пренесува сопственост на средството или доколку вредноста на средството со право на користење укажува дека Друштвото очекува да ја искористи опцијата за купување, тогаш средството со право на користење се амортизира во текот на корисниот век на средството. Амортизацијата започнува на датумот на започнување на наемот.

Средствата со право на користење се прикажуваат како посебна ставка во извештајот за финансиска состојба.

Друштвото го применува МСС 36 – Обезвреднување на средства за утврдување дали средство со право на користење е обезвреднето и ги евидентира сите идентификувани загуби од обезвреднување.

Како практично олеснување, МСФИ 16 му дозволува на закупопримачот да не ги раздвојува компонентите на наем од компонентите кои не се наем, туку да го третира целиот договор како еден аранжман. Друштвото не го користи ова практично олеснување. За договори кои содржат компонента на наем и една или повеќе дополнителни компоненти (закупни или незакупни), Друштвото го распределува надоместокот од договорот на секоја компонента на наем врз основа на релативната самостојна продажна цена на компонентата на наем и збирната самостојна продажна цена на другите компоненти.

Сметководствени политики применливи пред 1 јануари 2025 година

Наемите се класифицираа како финансиски наеми кога условите на договорот пренесуваа суштински дел од ризиците и користите од сопственоста на закупопримачот. Сите останати наеми се класифицираа како оперативни наеми.

Друштвото како закупопримач (политики согласно МСС 17 – Наеми)

Средствата обезбедени со финансиски наеми се признаваа како средства на Друштвото по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашна вредност на минималните плаќања врз основа на наем, определени на датумот на започнување на наемот. Соодветната обврска кон закуподавачот се вклучуваше во извештајот за финансиска состојба како обврска врз основа на финансиски наем.

Плаќањата по финансиски наем се распределуваа меѓу финансиски расход и намалување на обврската, така што се постигнуваше постојана стапка на камата врз остатокот на обврската. Финансиските расходи се признаваа веднаш во добивка или загуба, освен ако не беа директно атрибутивни на квалификувачки средства, при што се капитализираа согласно општата политика на Друштвото за трошоци за заеми.

Наемите што се плаќаа врз основа на оперативни наеми се признаваа како расход на линеарна основа за периодот на траење на соодветниот наем, освен кога друг посистематски основ е порепрезентативен за моделот на употреба на економските користи од средството предмет на наем.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобри можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ (продолжение)

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 20.

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото окружување и индустријата.

Обезвреднување на финансиските средства

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентирани резервации за загуби поради оштетување.

5. ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ТРАНСАКЦИИ

Финансиските извештаи на 31 декември 2025 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Друштвото ги следи сите услови во државата, макроекономските показатели и глобалните случувања. Врз основа на спроведените анализи според тековните случувања, Друштвото утврди дека во моментот не се очекуваат дополнителни тешкотии во работењето поврзани со ликвидност и сервисирањето на обврските спрема добавувачите.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на производите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба во износ од 6,565 илјади денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024 година: 7,142 илјади денари) се однесуваат на приходи остварени од вршење осигурително-брокерски работи, односно приходи од брокеража и посредување при склучување договори за осигурување, како и приходи од посредување во промет на услуги. Приходите се остварени во рамките на редовното работење на Друштвото и претставуваат провизии и надоместоци наплатени од осигурителни компании и други деловни партнери во Република Северна Македонија.

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на	31 декември
	31 декември	2024
	2025	
Потрошени материјали	24	19
Трошоци за енергија	36	85
	60	104

8. РАСХОДИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Бруто плати	2,072	2,358
Регрес за годишен одмор	81	92
	<u>2,153</u>	<u>2,450</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Поштенски и телефонски услуги и интернет	84	106
Услуги за одржување и заштита	314	61
Трошоци за реклама	4	-
Закуп на деловен простор	122	375
Банкарски услуги	36	35
Даноци кои не зависат од резултатот	21	11
Интелектуални услуги	3,610	3,722
Останато	55	193
	<u>4,246</u>	<u>4,503</u>

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин:

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка пред оданочување	39	87
Даночен ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка	19	28
Даночна основа по усогласување	<u>58</u>	<u>115</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	<u>6</u>	<u>12</u>
Ефективна даночна стапка	<u>15.38%</u>	<u>13.79%</u>

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2025 година Друштвото го извршува согласно Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочливи или неодбитни при утврдувањето на оданочливата добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

11. ОПРЕМА

Движењето на опремата во 2025 година е како што следи:

	Во илјади денари	
	Опрема	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба, 1 јануари 2024	250	250
Набавки	-	-
Состојба, 31 декември 2024	250	250
Состојба, 1 јануари 2025	250	250
Набавки	-	-
Состојба, 31 декември 2025	250	250
Исправка на вредноста		
Состојба, 1 јануари 2024	178	178
Трошок за годината	57	57
Состојба, 31 декември 2024	235	235
Состојба, 1 јануари 2025	235	235
Трошок за годината	15	15
Состојба, 31 декември 2025	250	250
Сметководствена вредност, 31 декември 2025	-	-
Сметководствена вредност, 31 декември 2024	15	15

11.1. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ

Во илјади денари

	Градежни објекти	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 31 декември 2024	-	-
Ефект од почетна примена на МСФИ 16 – Договори за наем	252	252
Зголемување	-	-
Состојба на 31 декември 2025	252	252
Исправка на вредност		
Состојба на 31 декември 2024	(52)	(52)
Трошок за годината	(52)	(52)
Состојба на 31 декември 2025	(52)	(52)
Нето сметководствена вредност на: 31 декември 2025	200	200

12. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Ситен инвентар во употреба	6	6
	<u>6</u>	<u>6</u>

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачи во износ од 46 илјади денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 64 илјади денари) во целост се однесуваат на побарувања од брокеража од осигурителни компании во Република Северна Македонија.

14. КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

Краткорочните позајмици во износ од 100 илјади денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 100 илјади денари) во целост се однесуваат на некаматонерна позајмица дадена на физичко лице.

15. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Аконтација за данок на добивка	6	5
Други побарувања од вработените	11	10
Побарување за посредување во осигурување	326	326
	<u>343</u>	<u>341</u>

Побарувањата по основ на посредување во осигурување на 31 декември 2025 година изнесуваат 326 илјади денари (31 декември 2024 година: 326 илјади денари) и потекнуваат од 2022 и 2023 година. За овие побарувања Друштвото не располага со спецификација на побарувањата по одделни комитенти и не може да ги идентификува поединечните должници на кои се однесува состојбата. Во текот на 2025 година и до датумот на одобрување на финансиските извештаи не се извршени наплати по овие побарувања. На 31 декември 2025 година Друштвото нема признаено исправка на вредност за наведените побарувања.

16. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Паричните средства и паричните еквиваленти на Друштвото на 31 декември 2025 година изнесуваат 356 илјади денари (2024: 321 илјади денари) и се однесуваат на средства расположливи на денарски сметки кај деловни банки во Република Северна Македонија, и тоа Халк Банка АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

17. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 се состои од 50,000 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 62 денари по акција, односно 3,100 илјади денари.

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, согласно тековната состојба од Централниот регистар. Основната главнина на Друштвото изнесува 50,000 евра или 3,100 илјади денари.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2025 е како што следува:

	Број на акции 31 декември		Во % 31 декември	
	2025	2024	2025	2024
Вилсон Нечоски	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Александра Митев	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Друштво за промет и услуги МЕДИЦАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ Скопје	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Друштво за трговија и услуги СМС ЛОГИСТИКА ДООЕЛ Скопје	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Влатко Величковски	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Владимир Димов	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Соња Степаноска	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Ангелка Пеева Лауренчиќ	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Мирјана Богеска	4,980	4,980	9.96%	9.96%
Физички лица со учество под 5%	5,180	5,180	10.36%	10.36%
	50,000	50,000	100.00%	100.00%

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

Обврските кон добавувачите во износ од 250 илјади денари на 31 декември 2025 година (31 декември 2024: 334 илјади денари) се однесуваат на обврски кон добавувачи во земјата и обврски кон осигурителни компании во Република Северна Македонија.

19. ОБВРСКИ ЗА НАЕМИ

Класификацијата на обврските за наеми е како што следува:

Во илјади денари	На 31 декември 2025	На 31 декември 2024
Долгорочни	126	-
Тековен дел	129	-
	255	-
Во илјади денари	На 31 декември 2025	На 31 декември 2024
До 3 месеци	33	-
Од 3 месеци до 1 година	146	-
Од 1 до 5 години	76	-
Над 5 години	-	-
	255	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

20.1. Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Вкупни кредити	100	100
Пари и парични еквиваленти (Белешка 16)	(356)	(321)
Нето долг	(256)	(221)
Вкупен капитал	546	513
	-46.89%	-43.08%

20.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиските обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	46	64
Побарувања за дадени заеми	100	100
Пари и парични еквиваленти	356	321
	502	485
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	250	334
Обврски за наеми	255	-
	505	334

20.3. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

20.4. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.5. Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи, обврските спрема добавувачите и кредитите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија.

На 31 декември 2025 и 2024 година Друштвото не беше изложено на ризик од промена на девизни курсеви, бидејќи немаше финансиски средства и обврски деноминирани во странска валута.

20.6. Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања од купувачи	46	64
Побарувања за дадени заеми	100	100
	<u>146</u>	<u>164</u>
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Пари и парични еквиваленти	356	321
	<u>356</u>	<u>321</u>
	<u>502</u>	<u>485</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи	250	334
	<u>250</u>	<u>334</u>
<i>Фиксна каматна стапка</i>		
Обврски за наеми	255	-
	<u>255</u>	<u>-</u>
	<u>505</u>	<u>334</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиска состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема финансиски инструменти со променлива каматна стапка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.7. Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2025 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	46	-	46
Доспеани, но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>46</u>	<u>-</u>	<u>46</u>

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2024 година е како што следува:

	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Во илјади денари Нето изложеност
Недоспеани побарувања	64	-	64
Доспеани, но необезвреднети побарувања	-	-	-
Доспеани и обезвреднети побарувања	-	-	-
	<u>64</u>	<u>-</u>	<u>64</u>

Недоспеани побарувања

Недоспеаните побарувања во целост се однесуваат на побарувања по основ на брокеража од осигурителни компании во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.8. Управување со ликвидносниот ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостанатата договорна доспеаност на недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Во илјади денари
31 декември 2025

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Фиксна каматна стапка – Обврски за наем	4.65%	11	69	99	77	-	255
Некаматносни	0%	250	-	-	-	-	250
		261	69	99	77	-	505

Во илјади денари
31 декември 2024

	Просечна пондери- рана ефектив- на каматна стапка	До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	Вкупно
Некаматносни	0%	334	-	-	-	-	334
		334	-	-	-	-	334

20.9. Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

20. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

20.9. Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следува:

	31 декември 2025		Во илјади денари 31 декември 2024	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Краткорочни позајмици	100	100	100	100
Пари и парични еквиваленти	356	356	321	321
Побарувања од купувачи	46	46	64	64
	<u>502</u>	<u>502</u>	<u>485</u>	<u>485</u>
Финансиски обврски				
Обврски спрема добавувачи	250	250	334	334
Обврски за наеми	255	255	-	-
	<u>505</u>	<u>505</u>	<u>334</u>	<u>334</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиските инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

21. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	31 декември 2025	31 декември 2024
Заработувачка која им припаѓа на имателите на акции во илјади денари	33	75
Пондериран просечен број на акции во оптек	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
Основна заработувачка по акција во денари	0.66	0.37

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

22. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Вкупните исплати за клучниот раководен кадар на Друштвото во 2025 година изнесуваат 2,072 илјади денари (2024: 2,358 илјади денари).

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

На 31 декември 2025 година против Друштвото не се водат судски спорови.

25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
УСД	52.3050	58.8807
ЕУР	61.4950	61.4950

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

26. КОРЕКЦИЈА НА ГОДИШНА СМЕТКА

Одобрената неревидирана годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година беше доставена до Централниот регистар на Република Северна Македонија на 16 март 2026 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, во однос на примената на МСФИ 16 – Наеми, а во согласност со прописите во Република Северна Македонија, годишната сметка е коригирана за ефектите идентификувани во текот на ревизијата. Коригираната годишна сметка на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, е дополнително усвоена од страна на раководството на Друштвото и ќе биде поднесена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

Корекцијата на годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година е прикажана подолу:

КОРЕКЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември 2025 (коригирано)	Година што завршува на 31 декември 2025 (претходно прикажување)	Разлика
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	6,565	6,565	-
Останати приходи	6,565	6,565	-
Оперативни трошоци			
Потрошени материјали и енергија	(60)	(60)	-
Расходи за вработените	(2,153)	(2,153)	-
Амортизација	(67)	(14)	(53)
Останати расходи	(4,246)	(4,243)	(3)
	(6,526)	(6,470)	(56)
Добивка пред оданочување	39	95	(56)
Данок на добивка	(6)	(11)	5
Нето добивка за годината	33	84	(51)
Останата сеопфатна добивка	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината	33	84	(51)
Заработувачка по акција во денари			
- основна	0.66	1.68	-1.02

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025
(Во илјади денари)

26. КОРЕКЦИЈА НА ГОДИШНА СМЕТКА (продолжение)

КОРЕКЦИЈА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Година што завршува на 31 декември 2025 <i>(коригирано)</i>	Година што завршува на 31 декември 2025 <i>(претходно прикажување)</i>	Разлика
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Средства со право на користење	200	-	200
	<u>200</u>	<u>-</u>	<u>200</u>
Тековни средства			
Залихи	6	6	-
Побарувања од купувачи	46	46	-
Краткорочни позајмици	100	100	-
Останати краткорочни побарувања	343	338	5
Пари и парични еквиваленти	356	356	-
	<u>851</u>	<u>846</u>	<u>5</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА	<u>1,051</u>	<u>846</u>	<u>205</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	3,100	3,100	-
Акумулирана загуба	(2,554)	(2,504)	(50)
	<u>546</u>	<u>596</u>	<u>(50)</u>
Долгорочни обврски			
Долгорочни обврски за наем	126	-	126
	<u>126</u>	<u>-</u>	<u>126</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите	250	250	-
Тековен дел на обврски за наеми	129	-	129
	<u>379</u>	<u>250</u>	<u>129</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	<u>1,051</u>	<u>846</u>	<u>205</u>

27. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Нема настани по периодот на известување кои бараат корекција или дополнително обелоденување во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ПРИЛОГ 2 – КОРИГИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07432976

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ВЕГА

ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Ревидирана годишна сметка

Тип на документ: Ревизорски извештај

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Ревизорски извештај

Годишен извештај

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	199.132,00			14.075,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	199.132,00			14.075,00
10	-- Недвижности (011+012)	199.132,00			
12	-- Градежни објекти	199.132,00			
13	-- Постројки и опрема				14.075,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	851.767,00			832.088,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	6.250,00			6.250,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	6.250,00			6.250,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	389.681,00			404.494,00
47	-- Побарувања од купувачи	45.869,00			63.817,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5.868,00			4.992,00
50	-- Побарувања од вработените	11.972,00			9.713,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	325.972,00			325.972,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	100.000,00			100.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	100.000,00			100.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	355.836,00			321.344,00
60	-- Парични средства	355.836,00			321.344,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.050.899,00			846.163,00

65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	545.592,00			512.634,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.100.000,00			3.100.000,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	219.361,00			143.758,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	2.806.727,00			2.806.727,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	32.958,00			75.603,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	505.307,00			333.529,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	125.351,00			
87	-- Обврски спрема добавувачи	125.351,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	379.956,00			333.529,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	379.956,00			333.529,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.050.899,00			846.163,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.565.031,00			7.201.543,00
202	-- Приходи од продажба	6.565.031,00			7.141.913,00
203	-- Останати приходи				59.630,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	6.522.792,00			7.113.468,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	59.372,00			103.913,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	520.928,00			684.330,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.723.253,00			3.818.003,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	2.152.704,00			2.450.251,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.388.674,00			1.583.500,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	526.998,00			330.197,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	156.408,00			444.104,00
217	-- Останати трошоци за вработените	80.624,00			92.450,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	66.535,00			56.971,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.435,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.435,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	38.804,00			88.075,00

250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	38.804,00			88.075,00
252	-- Данок на добивка	5.846,00			12.472,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	32.958,00			75.603,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4,00			5,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	32.958,00			75.603,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	32.958,00			75.603,00
269	-- Добивка за годината	32.958,00			75.603,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	32.958,00			75.603,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	6.565.031,00			7.141.913,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	6.565.031,00			7.141.913,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	80.624,00			92.450,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	21.843,00			40.713,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	36.191,00			35.040,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	4,00			5,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	6.565.031,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.